

Службен весник

на Република Македонија

Број 163

21 септември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4640. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	3	4643. Одлука за престанок на важење на Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	4
4641. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба и склучување на договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија со ЕВН Електростопанство на Македонија - Акционерското друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.....	4	4644. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	5
4642. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината.....	4	4645. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	5
		4646. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.....	5

	Стр.		Стр.
4647. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје	6	4655. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година	9
4648. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево за 2015 година.....	6	4656. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година	10
4649. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање на отпад –стари дрвени прагови на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“-Скопје.....	7	4657. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година	10
4650. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје...	8	4658. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи	10
4651. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за период од 1.1.2014 до 31.12.2014 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	8	4659. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Тетово	11
4652. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година	8	4660. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.....	11
4653. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година.....	9	4661. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје...	12
4654. Одлука за одобрување на работата на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година.....	9	4662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.....	14
		4663. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Копачин Дол за изградба на станбени куќи КО Копачин Дол општина Желино	15
		4664. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје	24

	Стр.		Стр.
4665. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година....	27	4671. Одлука од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија	30
4666. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица	27	4672. Одлука од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	30
4667. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	27	4673. Одлука од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	30
4668. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни по потекло од Кина во Република Македонија.....	28	4674. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	31
4669. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција	28	4675. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	31
4670. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	28	4676. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	32
		Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци	
		7. Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти, согласно Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.....	2
		Огласен дел	1-40

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4640.

УКАЗ БР. 14

21 септември 2015 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ЏОРџ В.БУШ

со

ОРДЕН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи и соработката меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави, а особено во афирмирањето и јакнењето на меѓународната положба и угледот на Република Македонија, и промоцијата на евроатлантската иднина на земјата, со личен ангажман како претседател на Соединетите Американски Држави.

Бр. 11-1399/1
21 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4641.

Врз основа на член 15, став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА - АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба и склучување на договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со ЕВН Електростопанство на Македонија - Акционерското друштво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје, со седиште на ул. „11-Октомври“ бр.9 - Скопје, во времетраење од 99 години за градежно земјиште во вкупна површина од 82 м², кое претставува:

- КП бр.6514/33, КО Струмица, евидентирано во Имотен лист бр.51912 и

- КП бр.6514/34, КО Струмица, евидентирано во Имотен лист бр.51912,

согласно Извод од ДУП за град Струмица, Блок бр.3, донесен од Советот на Општина Струмица бр.07-2658/1 од 28.4.2011 година, за изградба на објект со намена Е2- трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7161/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4642.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Штип и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15), во член 1 зборовите „Друштво за производство Кондево РГ ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство Кондево МК ДОО Скопје“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8860/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4643.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 93/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8885/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4644.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар – деловен простор сопственост на Република Македонија, со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје кој се наоѓа на ул. Ратко Митровиќ“ бр.6 Б, влез1, кат ПР, локал 4, на КП 8412/1, запишан во Имотен лист бр.69188 за КО Драчево 1, со намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 51 м2, со проценета пазарна вредност од 29.065,00 евра, која се определува во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на продажбата.

Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој член претставува почетна цена за јавно наддавање.

Член 2

Се овластува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8886/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4645.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Волуметриска инфузионна пумпа	183703 183256	Б.Браун	2
2	Инфузомати за делење на попрецизна терапија и во строго определени временски интервали	183669	Б.Браун	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8901/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4646.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден број	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Централна мониторинг станица	Hypervisor VI Central Monitoring System	Миндраи	1
2	Шприц пумпи	Perfusor Space 8713030	Б.Браун	17
3	Инфузомати	Infusomat Space 8713050	Б.Браун	3
4	Привремен (надворешен) пејсмејкер	5392 Dual chamber temp EPG	Медтроник	5
5	Машина за вонтелесно прочистување на крвта за континуирана заматителна бубрежна терапија	Prismaflex 14411	Гамбро	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохимијрија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохимијрија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8902/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4647.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Работна станица за ОРП	Симед	C31 Atmos	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8903/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4648.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево за 2015 година, бр. 02-1422/1-2/1 од 20.8.2015 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 20.8.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8948/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4649.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И /ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД –СТАРИ ДРВЕНИ ПРАГОВИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање на отпад–стари дрвени прагови на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“- Скопје утврдени како неупотребливи, согласно:

Записник бр.2 од 22.01.2013 година, Записник бр.3 од 28.02.2013 година, Записник бр.4 од 28.02.2013 година, Записник бр.7 од 28.02.2013 година, Записник бр.6 од 27.03.2013 година, Записник бр.34 од 27.05.2013 година, Записник бр.35 од 28.05.2013 година, Записник бр.37 од 31.05.2013 година, Записник бр.11 од 26.06.2013 година, Записник бр. 6 од 28.06.2013 година, Записник бр.12 од 25.07.2013 година, Записник бр.14 од 31.07.2013 година, Записник бр.16 од 31.07.2013 година, Записник бр.17 од 07.08.2013 година, Записник бр.18 од 30.08.2013 година, Записник бр.25 од 30.09.2013 година, Записник бр.27 од 30.09.2013 година, Записник бр.28 од 30.09.2013 година, Записник бр.29 од 23.09.2013 година, Записник бр.30 од 24.09.2013 година, Записник бр.31 од 25.10.2013 година, Записник бр.19 од 04.10.2013 година, Записник бр.20 од 04.10.2013 година, Записник бр.21 од 04.10.2013 година, Записник бр.25 од 05.10.2013 година, Записник бр.27 од 28.10.2013 година, Записник бр.29 од 30.10.2013 година, Записник бр.30 од 31.10.2013 година, Записник бр.31 од 31.10.2013 година, Записник бр.32 од 31.10.2013 година, Записник бр.34 од 30.10.2013 година, Записник бр.36 од 24.10.2013 година, Записник бр.26 од 4.11.2013 година, Записник бр.27 од 30.11.2013 година, Записник бр.28 од 29.11.2013 година, Записник бр.29 од 20.11.2013 година, Записник бр.30 од 21.11.2013 година, Записник бр.31 од 25.11.2013 година, Записник бр.32 од 26.11.2013 година, Записник бр.33 од 27.11.2013 година, Записник бр.37 од 31.12.2013 година, Записник бр. 35 од 30.12.2013 година, Записник бр.1 од 28.01.2014 година, Записник бр.2 од 28.01.2014

година, Записник бр.2 од 07.02.2014 година, Записник бр.2 од 28.02.2014 година, Записник бр. 3 од 28.02.2014 година, Записник бр. 1 од 25.03.2014 година, Записник бр. 2 од 26.03.2014 година, Записник бр.3 од 31.03.2014 година, Записник бр. 4 од 31.03.2014 година, Записник бр.5 од 31.03.2014 година, Записник бр. 2 од 28.04.2014 година, Записник бр.4 од 30.04.2014 година, Записник бр. 6 од 30.04.2014 година, Записник бр.7 од 30.04.2014 година, Записник бр. 9 од 30.04.2014 година, Записник бр.8 од 21.05.2014 година, Записник бр.10 од 30.05.2014 година, Записник бр.5 од 04.06.2014 година, Записник бр.12 од 23.06.2014 година, Записник бр.13 од 24.06.2014 година, Записник бр.14 од 25.06.2014 година, Записник бр.11 од 30.06.2014 година, Записник бр.14 од 30.06.2014 година, Записник бр.15 од 21.07.2014 година, Записник бр.20 од 31.07.2014 година, Записник бр.22 од 31.07.2014 година, Записник бр.16 од 22.09.2014 година, Записник бр.17 од 23.09.2014 година, Записник бр.25 од 30.09.2014 година, Записник бр. 26 од 30.09.2014 година, Записник бр.28 од 31.10.2014 година, Записник бр.29 од 31.10.2014 година, Записник бр.6 од 04.11.2014 година, Записник бр.15 од 28.11.2014 година, Записник бр.14 од 30.11.2014 година, Записник бр.16 од 31.12.2014 година, Записник бр.3 од 27.02.2015 година, Записник бр.4 од 31.03.2015 година, Записник бр.5 од 31.03.2015 година, Записник бр.6 од 31.03.2015 година, Записник бр.7 од 31.03.2015 година, Записник бр.8 од 31.03.2015 година, Записник бр. 1 од 23.04.2015 година, Записник бр. 3 од 30.04.2015 година, Записник бр.5 од 30.04.2015 година, Записник бр.6 од 30.04.2015 година, Записник бр.7 од 30.04.2015 година, Записник бр.10 од 30.04.2015 година, Записник бр.11 од 30.04.2015 година, Записник бр.4 од 04.05.2015 година, Записник бр.6 од 07.05.2015 година, Записник бр.7 од 08.05.2015 година, Записник бр. 8 од 11.05.2015 година, Записник бр. 9 од 12.05.2015 година, Записник бр.11 од 15.05.2015 година, Записник бр.13 од 15.05.2015 година, Записник бр.14 од 18.05.2015 година, Записник бр.15 од 19.05.2015 година, Записник бр.19 од 28.05.2015 година, Записник бр. 19 од 31.05.2015 година, Записник бр.20 од 31.05.2015 година, Записник бр.1 од 31.05.2015 година, Записник бр.23 од 02.07.2015 година, Записник бр.24 од 15.07.2015 година, Записник бр.26 од 31.07.2015 година, Записник бр.27 од 31.07.2015 година, Записник бр.1 од 21.08.2015 година и Записник бр.28 од 21.08.2015 година, донесени од технички комисији за оценка на употребливост на материјалот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9084/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4650.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1 Компактен вакуум систем составен со две ротациони вакуум пумпи	Буш	Busch VA 0063 A2	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9162/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4651.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2014 ДО 31.12.2014 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и Финансиските извештаи за период од 1.1.2014 година до 31.12.2014 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-2660/5-2 од 23.2.2015 година на Одборот на директори на Акционерското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4652.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година, усвоен со Одлука бр.02-11139/23-2 од 28.7.2015 година на Одборот на директори на Акционерското друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/2
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4653.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година и тоа:

- Тони Димитриоски – претседател на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/4
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4654.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година и тоа:

- Цветко Грозданов – извршен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/5
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4655.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година и тоа:

- Решат Менга – неизвршен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/6
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4656.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година и тоа:

- Шукри Масурица – неизвршен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/7
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4657.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2014 година и тоа:

- Мери Јаневска – неизвршен независен член на Одбор на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9195/8
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4658.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движни ствари со следните карактеристики:

Возило			Број на шасија	Број на мотор	Година на производство	Работна зафитеност на моторот см3	Сила на моторот КВ	Боја	Вредност
Марка	Тип	Регистарска таблица							
Mazda	EP3/Mazda Tribute	SK 198 C9	JMZCZ94285K046406	GZ5K046406	2005	2251	110	Метал сива	978.164,00 денари
Mazda	Mazda 3	ST 334 C9	JMZBK12X271554656	Z6502366	2006	1598	77	Метал сива	942.267,00 денари

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Управа за хидрометеоролошки работи.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9212/1 15 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4659.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило со следни карактеристики:

- марка Ландровер Дефендер,
- број на шасија SALLNABE83A248266,
- број на мотор 86865226,
- регистарски број SK-701 MG,
- година на производство 2002,
- работна зафатнина на моторот 1951cm³,
- сила на моторот 82kw/ks и
- боја на каросеријата бела-01.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Тетово.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9262/1 15 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4660.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување и тоа:

300.000 литри дизел гориво Еуродизел БС

Нафтените деривати од став еден на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за работа на ангажираната градежна механизација за расчистување на последиците од настанатите поплави во Тетово и Тетовско.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9429/1 15 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4661.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Волуметриска инфузиона пумпа	184615 183297	Б.Браун	2
2	Инфузомати за делење на попрецизна терапија и во строго определени временски интервали	183279	Б.Браун	1
3	Сет за хепатална биопсија по Менгини Г16	Нераfix G16	Б.Браун	25
4	Сет за хепатална биопсија по Менгини Г17	Нераfix G17	Б.Браун	100
5	Папилотомии со посебни лумени за влечење жица и за контраст (должина на папилотом компатибилен со стандардни дуоденоскопи, должина на сечечка жица 20-25 мм, конусен врв со должина на врвот 7 мм)	KD-401Q- 0725	Олимпус	10
6	Пластични билијарни стентови 10 фр., должина меѓу флаповите 9 см	PBD-201- 1009	Олимпус	3
7	Пластични билијарни стентови 10 фр., должина меѓу флаповите 11 см	PBD-201- 1012	Олимпус	2
8	Балон дилататори за жолчни патишта и сфинктеропластика-компатибилен со стандарден дуоденоскоп со минимум работен канал 2,8 мм, надворешен дијаметар 6 мм, должина на балон 40 мм, работна должина 1800 мм.	B-400N- 0640	Олимпус	1
9	Балон дилататори за жолчни патишта и сфинктеропластика-компатибилен со стандарден дуоденоскоп со минимум работен канал 2,8 мм, надворешен дијаметар 8 мм, должина на балон 30 мм, работна должина 1800 мм.	B-400N- 0830	Олимпус	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8904/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4662.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Респиратор со волуменска и притисочна контрола	Newport XP70P	Њупорт/Ковидиен	1
2	Ц-арм за стандардна употреба	Ziehm 8000	Зиехм	1
3	Ц-арм со рамен панел детектор со можност за надградба со навигација и 3Д софтвер	Ziehm Vision FD Vaario 3D	Зиехм	1
4	Кревети за интензивна нега	Invent	Прома Реха	2
5	Антидекубитални душеци	Adema classic	Прома Реха	2
6	Хемодинамиски монитори	T8	Миндрау	2
7	Волуметриска инфузиона пумпа	184619 163798	Б. Браун	2
8	Инфузомати за делење на попрецизна терапија и во строго определени временски интервали	183670 183286	Б. Браун	2
9	Инструмент сет за директен и минимално инвазивен (трансфораминален) постериорен пристап при спинални процедури	A006851	Синтес	1
10	Фрејм за отворени минимално инвазивни хируршки процедури на заден цервикален и тораколумбален `рбет и преден тораколумбален `рбет	A006852	Синтес	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8905/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4663.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КОПАЧИН ДОЛ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ КУКИ КО КОПАЧИН ДОЛ ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Копачин Дол за изградба на станбени куки КО Копачин Дол, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 393555м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
429	Копачин дол	Подлозје	камењар	0
506	Копачин дол	Коштанје	камењар	0
763	Копачин дол	Село	камењар	0
791/1	Копачин дол	Ограда	камењар	0
811	Копачин дол	Ограда	камењар	0
824	Копачин дол	Ограда	камењар	0
874	Копачин дол	Село	камењар	0
963	Копачин дол	Село	камењар	0
965	Копачин дол	Село	камењар	0
971	Копачин дол	Село	камењар	0
420	Копачин дол	Подлозје	лозје	3
197/1	Копачин дол	Шкоза	нива	3
220/4	Копачин дол	Текепе	нива	3
220/3	Копачин дол	Текепе	нива	3
197/2	Копачин дол	Шкоза	нива	3
218/2	Копачин дол	Текепе	нива	3
220/2	Копачин дол	Текепе	нива	3
354/2	Копачин дол	Текепе	нива	3
185	Копачин дол	Текепе	нива	3
186	Копачин дол	Текепе	нива	3
187	Копачин дол	Текепе	нива	3
188	Копачин дол	Текепе	нива	3
188	Копачин дол	Текепе	нива	3
188	Копачин дол	Текепе	нива	3
189	Копачин дол	Текепе	нива	3
190	Копачин дол	Текепе	нива	3
191	Копачин дол	Текепе	нива	3
192	Копачин дол	Текепе	нива	3
193	Копачин дол	Текепе	нива	3
194	Копачин дол	Текепе	нива	3
195	Копачин дол	Текепе	нива	3
201	Копачин дол	Текепе	нива	3
202	Копачин дол	Текепе	нива	3
202	Копачин дол	Текепе	нива	3
202	Копачин дол	Текепе	нива	3
404/2	Копачин дол	Текепе	нива	3
204	Копачин дол	Текепе	нива	3
205	Копачин дол	Текепе	нива	3
206	Копачин дол	Текепе	нива	3
207	Копачин дол	Текепе	нива	3
209	Копачин дол	Текепе	нива	3
210	Копачин дол	Текепе	нива	3
211	Копачин дол	Текепе	нива	3
212	Копачин дол	Текепе	нива	3

213	Копачин дол	Текепе	нива	3
214	Копачин дол	Текепе	нива	3
215	Копачин дол	Текепе	нива	3
216	Копачин дол	Текепе	нива	3
217	Копачин дол	Текепе	нива	3
218/1	Копачин дол	Текепе	нива	3
219	Копачин дол	Текепе	нива	3
220/1	Копачин дол	Текепе	нива	3
346	Копачин дол	Шкоза	нива	3
352	Копачин дол	Течепе	нива	3
353	Копачин дол	Текепе	нива	3
354/1	Копачин дол	Текепе	нива	3
387	Копачин дол	Текепе	нива	3
388	Копачин дол	Текепе	нива	3
388	Копачин дол	Текепе	нива	3
388	Копачин дол	Текепе	нива	3
391	Копачин дол	Текепе	нива	3
392	Копачин дол	Текепе	нива	3
394	Копачин дол	Подлозје	нива	3
404/1	Копачин дол	Текепе	нива	3
405	Копачин дол	Текепе	нива	3
406	Копачин дол	Текепе	нива	3
435	Копачин дол	Полозје	нива	3
446	Копачин дол	Подлозје	нива	3
446	Копачин дол	Подлозје	нива	3
446	Копачин дол	Подлозје	нива	3
543	Копачин дол	Коштанје	нива	3
715	Копачин дол	Подлозје	нива	3
880	Копачин дол	Село	нива	3
943/4	Копачин дол	Село	овоштарник	3
389	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
393	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
396	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
397	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
398	Копачин дол	Течепе	овоштарник	3
399	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
400	Копачин дол	Текепе	овоштарник	3
401	Копачин дол	Шкоза	овоштарник	3
741	Копачин дол	Ограда	овоштарник	3
742	Копачин дол	Село	овоштарник	3
744	Копачин дол	Ограда	овоштарник	3
753	Копачин дол	Ограда	овоштарник	3
755	Копачин дол	Село	овоштарник	3
761	Копачин дол	Село	овоштарник	3
765	Копачин дол	Село	овоштарник	3
766	Копачин дол	Село	овоштарник	3
767	Копачин дол	Село	овоштарник	3
768	Копачин дол	Село	овоштарник	3
782	Копачин дол	Село	овоштарник	3
783	Копачин дол	Село	овоштарник	3
784	Копачин дол	Село	овоштарник	3
875	Копачин дол	Село	овоштарник	3
876	Копачин дол	Село	овоштарник	3
877	Копачин дол	Село	овоштарник	3
878	Копачин дол	Село	овоштарник	3
881	Копачин дол	Село	овоштарник	3
884	Копачин дол	Село	овоштарник	3
884	Копачин дол	Село	овоштарник	3
888	Копачин дол	Село	овоштарник	3
889	Копачин дол	Село	овоштарник	3
890	Копачин дол	Село	овоштарник	3
892	Копачин дол	Село	овоштарник	3
893	Копачин дол	Село	овоштарник	3
894	Копачин дол	Село	овоштарник	3
899	Копачин дол	Село	овоштарник	3

901	Копачин дол	Село	овоштарник	3
904	Копачин дол	Село	овоштарник	3
908	Копачин дол	Село	овоштарник	3
923	Копачин дол	Село	овоштарник	3
924	Копачин дол	Село	овоштарник	3
925	Копачин дол	Село	овоштарник	3
926	Копачин дол	Село	овоштарник	3
927	Копачин дол	Село	овоштарник	3
928	Копачин дол	Село	овоштарник	3
930	Копачин дол	Село	овоштарник	3
933	Копачин дол	Село	овоштарник	3
947	Копачин дол	Селоокуќница	овоштарник	3
948	Копачин дол	Село	овоштарник	3
951	Копачин дол	Село	овоштарник	3
955	Копачин дол	Село	овоштарник	3
955	Копачин дол	Село	овоштарник	3
956	Копачин дол	Село	овоштарник	3
966	Копачин дол	Село	овоштарник	3
967	Копачин дол	Село	овоштарник	3
968	Копачин дол	Село	овоштарник	3
969	Копачин дол	Село	овоштарник	3
974	Копачин дол	Село	овоштарник	3
975	Копачин дол	Село	овоштарник	3
976	Копачин дол	Село	овоштарник	3
976	Копачин дол	Село	овоштарник	3
976	Копачин дол	Село	овоштарник	3
976	Копачин дол	Село	овоштарник	3
977	Копачин дол	Село	овоштарник	3
978	Копачин дол	Село	овоштарник	3
978	Копачин дол	Село	овоштарник	3
978	Копачин дол	Село	овоштарник	3
979	Копачин дол	Село	овоштарник	3
982	Копачин дол	Село	овоштарник	3
988/1	Копачин дол	Село	овоштарник	3
989	Копачин дол	Село	овоштарник	3
989	Копачин дол	Село	овоштарник	3
991	Копачин дол	Село	овоштарник	3
1014	Копачин дол	Село	овоштарник	3
1015	Копачин дол	Село	овоштарник	3
120	Копачин дол	Подлозје	ливада	4
196	Копачин дол	Шкоза	ливада	4
390	Копачин дол	Теќепе	ливада	4
477	Копачин дол	Подлозје	ливада	4
478	Копачин дол	Подлозја	ливада	4
482	Копачин дол	Подлозје	ливада	4
485	Копачин дол	Подлозје	ливада	4
487	Копачин дол	Коштанје	ливада	4
504	Копачин дол	Коштанје	ливада	4
197/1	Копачин дол	Шкоза	нива	4
220/1	Копачин дол	Теќепе	нива	4
220/4	Копачин дол	Теќепе	нива	4
220/3	Копачин дол	Теќепе	нива	4
84	Копачин дол	Подлозје	нива	4
86	Копачин дол	Подлозје	нива	4
95	Копачин дол	Подлозје	нива	4
95	Копачин дол	Подлозје	нива	4
95	Копачин дол	Подлозје	нива	4
96	Копачин дол	Подлозје	нива	4
96	Копачин дол	Подлозје	нива	4
96	Копачин дол	Подлозје	нива	4
97/1	Копачин дол	Подлозје	нива	4
197/2	Копачин дол	Шкоза	нива	4
220/2	Копачин дол	Теќепе	нива	4
385/3	Копачин дол	Теќепе	нива	4
294/2	Копачин дол	Шкоза	нива	4
385/2	Копачин дол	Теќепе	нива	4
198	Копачин дол	Теќепе	нива	4

200	Копачин дол	Теќепе	нива	4
203	Копачин дол	Теќепе	нива	4
411/2	Копачин дол	Теќепе	нива	4
208	Копачин дол	Теќепе	нива	4
208	Копачин дол	Теќепе	нива	4
208	Копачин дол	Теќепе	нива	4
280	Копачин дол	Шкоза	нива	4
281	Копачин дол	Шкоза	нива	4
282	Копачин дол	Шкоза	нива	4
284	Копачин дол	Шкоза	нива	4
285	Копачин дол	Шкоза	нива	4
287	Копачин дол	Шкоза	нива	4
288	Копачин дол	Шкоза	нива	4
289	Копачин дол	Шкоза	нива	4
290	Копачин дол	Шкоза	нива	4
291	Копачин дол	Шкоза	нива	4
293	Копачин дол	Шкоза	нива	4
294/1	Копачин дол	Шкоза	нива	4
295	Копачин дол	Шкоза	нива	4
296	Копачин дол	Шкоза	нива	4
297	Копачин дол	Шкоза	нива	4
298	Копачин дол	Шкоза	нива	4
298	Копачин дол	Шкоза	нива	4
299	Копачин дол	Шкоза	нива	4
300	Копачин дол	Теќепе	нива	4
343	Копачин дол	Теќепе	нива	4
344	Копачин дол	Теќепе	нива	4
345	Копачин дол	Теќепе	нива	4
347	Копачин дол	Шкоза	нива	4
348	Копачин дол	Шкоза	нива	4
349	Копачин дол	Шкоза	нива	4
350	Копачин дол	Шкоза	нива	4
351	Копачин дол	Теќепе	нива	4
355	Копачин дол	Теќепе	нива	4
356	Копачин дол	Теќепе	нива	4
357	Копачин дол	Теќепе	нива	4
358	Копачин дол	Теќепе	нива	4
367	Копачин дол	Теќепе	нива	4
367	Копачин дол	Теќепе	нива	4
367	Копачин дол	Теќепе	нива	4
368	Копачин дол	Теќепе	нива	4
369	Копачин дол	Теќепе	нива	4
383	Копачин дол	Течепе	нива	4
384	Копачин дол	Теќепе	нива	4
385/1	Копачин дол	Теќепе	нива	4
386	Копачин дол	Шкоза	нива	4
407	Копачин дол	Теќепе	нива	4
408	Копачин дол	Теќепе	нива	4
409	Копачин дол	Теќепе	нива	4
410	Копачин дол	Теќепе	нива	4
411/1	Копачин дол	Теќепе	нива	4
416	Копачин дол	Теќепе	нива	4
419	Копачин дол	Подлозје	нива	4
421	Копачин дол	Подлозје	нива	4
422	Копачин дол	Подлозје	нива	4
423	Копачин дол	Подлозје	нива	4
435	Копачин дол	Полозје	нива	4
436	Копачин дол	Подлозје	нива	4
437	Копачин дол	Подлозје	нива	4
437	Копачин дол	Подлозје	нива	4
437	Копачин дол	Подлозје	нива	4
438	Копачин дол	Подлозје	нива	4
439	Копачин дол	Полозје	нива	4
440	Копачин дол	Коштанје	нива	4
441	Копачин дол	Подлозје	нива	4
442	Копачин дол	Подлозје	нива	4
443	Копачин дол	Подлозје	нива	4
444	Копачин дол	Подлозје	нива	4

445	Копачин дол	Подлозје	нива	4
471	Копачин дол	Подлозје	нива	4
472	Копачин дол	Подлозје	нива	4
473	Копачин дол	Подлозје	нива	4
474	Копачин дол	Подлозје	нива	4
475	Копачин дол	Подлозје	нива	4
476	Копачин дол	Подлозје	нива	4
479	Копачин дол	Подлозје	нива	4
480	Копачин дол	Подлозје	нива	4
481	Копачин дол	Подлозје	нива	4
483	Копачин дол	Подлозје	нива	4
486	Копачин дол	Коштанје	нива	4
505	Копачин дол	Коштанје	нива	4
527	Копачин дол	Коштанје	нива	4
527	Копачин дол	Коштанје	нива	4
527	Копачин дол	Коштанје	нива	4
528	Копачин дол	Коштанје	нива	4
529	Копачин дол	Коштанје	нива	4
531	Копачин дол	Коштанје	нива	4
531	Копачин дол	Коштанје	нива	4
531	Копачин дол	Коштанје	нива	4
543	Копачин дол	Коштанје	нива	4
311/5	Копачин дол	Ограда	нива	5
311/4	Копачин дол	Ограда	нива	5
85	Копачин дол	Подлозје	нива	5
301/3	Копачин дол	Текепе	нива	5
304/3	Копачин дол	Ограда	нива	5
311/3	Копачин дол	Ограда	нива	5
338/3	Копачин дол	Текепе	нива	5
301/2	Копачин дол	Текепе	нива	5
304/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
311/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
312/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
324/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
327/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
338/2	Копачин дол	Текепе	нива	5
724/4	Копачин дол	Ограда	нива	5
724/3	Копачин дол	Ограде	нива	5
725/3	Копачин дол	Ограда	нива	5
281	Копачин дол	Шкоза	нива	5
283	Копачин дол	Шкоза	нива	5
286	Копачин дол	Шкоза	нива	5
300	Копачин дол	Текепе	нива	5
301/1	Копачин дол	Текепе	нива	5
302	Копачин дол	Ограда	нива	5
303	Копачин дол	Ограда	нива	5
304/1	Копачин дол	Ограда	нива	5
305	Копачин дол	Ограде	нива	5
307	Копачин дол	Ограда	нива	5
308	Копачин дол	Шкоза	нива	5
309	Копачин дол	Ограда	нива	5
310	Копачин дол	Ограда	нива	5
311/1	Копачин дол	Ограда	нива	5
312/1	Копачин дол	Ограда	нива	5
313	Копачин дол	Ограда	нива	5
314	Копачин дол	Ограда	нива	5
314	Копачин дол	Ограда	нива	5
315	Копачин дол	Ограда	нива	5
316	Копачин дол	Ограда	нива	5
317	Копачин дол	Ограда	нива	5
318	Копачин дол	Ограда	нива	5
318	Копачин дол	Ограда	нива	5
320	Копачин дол	Ограда	нива	5
321	Копачин дол	Ограда	нива	5
322	Копачин дол	Ограда	нива	5
323	Копачин дол	Ограда	нива	5
324/1	Копачин дол	Ограда	нива	5
325	Копачин дол	Ограда	нива	5
326	Копачин дол	Ограда	нива	5
327/1	Копачин дол	Ограда	нива	5

328	Копачин дол	Ограда	нива	5
328	Копачин дол	Ограда	нива	5
328	Копачин дол	Ограда	нива	5
329	Копачин дол	Ограда	нива	5
330	Копачин дол	Ограда	нива	5
330	Копачин дол	Ограда	нива	5
331	Копачин дол	Ограда	нива	5
332	Копачин дол	Ограда	нива	5
333	Копачин дол	Текепе	нива	5
334	Копачин дол	Текепе	нива	5
335	Копачин дол	Текепе	нива	5
336	Копачин дол	Текепе	нива	5
337	Копачин дол	Текепе	нива	5
338/1	Копачин дол	Текепе	нива	5
339	Копачин дол	Текепе	нива	5
340	Копачин дол	Текепе	нива	5
341	Копачин дол	Текепе	нива	5
342	Копачин дол	Текепе	нива	5
359	Копачин дол	Текепе	нива	5
360	Копачин дол	Текепе	нива	5
361	Копачин дол	Текепе	нива	5
362	Копачин дол	Текепе	нива	5
725/2	Копачин дол	Ограда	нива	5
363	Копачин дол	Текепе	нива	5
364	Копачин дол	Текепе	нива	5
365	Копачин дол	Текепе	нива	5
366	Копачин дол	Текепе	нива	5
370	Копачин дол	Текепе	нива	5
371	Копачин дол	Текепе	нива	5
372	Копачин дол	Текепе	нива	5
373	Копачин дол	Текепе	нива	5
374	Копачин дол	Текепе	нива	5
375	Копачин дол	Текепе	нива	5
376	Копачин дол	Текепе	нива	5
377	Копачин дол	Текепе	нива	5
378	Копачин дол	Текепе	нива	5
379	Копачин дол	Текепе	нива	5
380	Копачин дол	Текепе	нива	5
381	Копачин дол	Текепе	нива	5
382	Копачин дол	Текепе	нива	5
794/2	Копачин дол	Село	нива	5
412	Копачин дол	Текепе	нива	5
413	Копачин дол	Текепе	нива	5
414	Копачин дол	Текепе	нива	5
415	Копачин дол	Подлозје	нива	5
417	Копачин дол	Текепе	нива	5
418	Копачин дол	Подлозје	нива	5
419	Копачин дол	Подлозје	нива	5
446	Копачин дол	Подлозје	нива	5
446	Копачин дол	Подлозје	нива	5
446	Копачин дол	Подлозје	нива	5
988/2	Копачин дол	Село	нива	5
530	Копачин дол	Коштанје	нива	5
707	Копачин дол	Подлозје	нива	5
708	Копачин дол	Подлозје	нива	5
709	Копачин дол	Подлозје	нива	5
710	Копачин дол	Подлозје	нива	5
711	Копачин дол	Подлозје	нива	5
712	Копачин дол	Подлозје	нива	5
713	Копачин дол	Подлозје	нива	5
714	Копачин дол	Подлозје	нива	5
716	Копачин дол	Ограда	нива	5
717	Копачин дол	Ограда	нива	5
718	Копачин дол	Ограда	нива	5
718	Копачин дол	Ограда	нива	5
718	Копачин дол	Ограда	нива	5
719	Копачин дол	Подлозје	нива	5
720	Копачин дол	Ограда	нива	5
721	Копачин дол	Ограда	нива	5

722	Копачин дол	Ограда	нива	5
723	Копачин дол	Ограда	нива	5
725/1	Копачин дол	Ограда	нива	5
726	Копачин дол	Ограда	нива	5
727	Копачин дол	Ограда	нива	5
728	Копачин дол	Ограда	нива	5
729	Копачин дол	Ограда	нива	5
730	Копачин дол	Ограда	нива	5
731	Копачин дол	Ограда	нива	5
731	Копачин дол	Ограда	нива	5
732	Копачин дол	Ограда	нива	5
732	Копачин дол	Ограда	нива	5
732	Копачин дол	Ограда	нива	5
734	Копачин дол	Ограда	нива	5
735	Копачин дол	Ограда	нива	5
736	Копачин дол	Ограда	нива	5
737	Копачин дол	Ограда	нива	5
738	Копачин дол	Ограда	нива	5
739	Копачин дол	Ограда	нива	5
740	Копачин дол	Ограда	нива	5
752	Копачин дол	Ограда	нива	5
760	Копачин дол	Село	нива	5
764	Копачин дол	Село	нива	5
776	Копачин дол	Село	нива	5
793	Копачин дол	Село	нива	5
804	Копачин дол	Ограда	нива	5
805	Копачин дол	Ограда	нива	5
806	Копачин дол	Ограда	нива	5
807	Копачин дол	Ограда	нива	5
808	Копачин дол	Ограда	нива	5
809	Копачин дол	Ограда	нива	5
813	Копачин дол	Ограда	нива	5
882/1	Копачин дол	Село	нива	5
931	Копачин дол	Село	нива	5
931	Копачин дол	Село	нива	5
934	Копачин дол	Село	нива	5
935	Копачин дол	Селоокуќница	нива	5
958	Копачин дол	Село	нива	5
959	Копачин дол	Село	нива	5
960	Копачин дол	Село	нива	5
970	Копачин дол	Село	нива	5
980	Копачин дол	Село	нива	5
987	Копачин дол	Коштанје	нива	5
992	Копачин дол	Село	нива	5
992	Копачин дол	Село	нива	5
992	Копачин дол	Село	нива	5
994	Копачин дол	Село	нива	5
995	Копачин дол	Село	нива	5
996	Копачин дол	Ограда	нива	5
996	Копачин дол	Ограда	нива	5
997	Копачин дол	Село	нива	5
1013	Копачин дол	Ограда	нива	5
447/2	Копачин дол	Подлозје	нива	6
286	Копачин дол	Шкоза	нива	6
306	Копачин дол	Ограда	нива	6
317	Копачин дол	Ограда	нива	6
319	Копачин дол	Ограда	нива	6
319	Копачин дол	Ограда	нива	6
678/2	Копачин дол	Подлозје	нива	6
747/2	Копачин дол	Ограда	нива	6
790/2	Копачин дол	Ограда	нива	6
791/2	Копачин дол	Ограда	нива	6
424	Копачин дол	Теќепе	нива	6
425	Копачин дол	Теќепе	нива	6
426	Копачин дол	Подлозје	нива	6
427	Копачин дол	Теќепе	нива	6
427	Копачин дол	Теќепе	нива	6

427	Копачин дол	Текепе	нива	6
428	Копачин дол	Подлозје	нива	6
430	Копачин дол	Подлозје	нива	6
431	Копачин дол	Подлозје	нива	6
432	Копачин дол	Текепе	нива	6
433	Копачин дол	Течепе	нива	6
434	Копачин дол	Подлозје	нива	6
447/1	Копачин дол	Подлозје	нива	6
448	Копачин дол	Подлозја	нива	6
449	Копачин дол	Полозје	нива	6
668	Копачин дол	Подлозје	нива	6
669	Копачин дол	Подлозје	нива	6
670	Копачин дол	Подлозје	нива	6
671	Копачин дол	Подлозје	нива	6
673	Копачин дол	Подлозје	нива	6
674	Копачин дол	Подлозје	нива	6
675	Копачин дол	Подлозје	нива	6
676	Копачин дол	Подлозје	нива	6
677	Копачин дол	Подлозје	нива	6
678/1	Копачин дол	Подлозје	нива	6
679	Копачин дол	Подлозје	нива	6
680	Копачин дол	Подлозја	нива	6
681	Копачин дол	Подлозје	нива	6
682	Копачин дол	Подлозје	нива	6
683	Копачин дол	Подлозје	нива	6
684	Копачин дол	Подлозје	нива	6
685	Копачин дол	Подлозје	нива	6
686	Копачин дол	Подлозје	нива	6
687	Копачин дол	Подлозје	нива	6
688	Копачин дол	Подлозје	нива	6
689	Копачин дол	Подлозје	нива	6
690	Копачин дол	Подлозје	нива	6
691	Копачин дол	Подлозје	нива	6
692	Копачин дол	Подлозје	нива	6
695	Копачин дол	Подлозје	нива	6
696	Копачин дол	Подлозје	нива	6
697	Копачин дол	Подлозје	нива	6
743	Копачин дол	Ограда	нива	6
743	Копачин дол	Ограда	нива	6
745	Копачин дол	Ограда	нива	6
746	Копачин дол	Ограда	нива	6
747/1	Копачин дол	Ограда	нива	6
748	Копачин дол	Ограда	нива	6
749	Копачин дол	Ограда	нива	6
750	Копачин дол	Ограда	нива	6
751	Копачин дол	Ограда	нива	6
756	Копачин дол	Ограда	нива	6
757	Копачин дол	Ограда	нива	6
758	Копачин дол	Ограда	нива	6
780	Копачин дол	Село	нива	6
781	Копачин дол	Ограда	нива	6
785	Копачин дол	Ограда	нива	6
786	Копачин дол	Ограда	нива	6
788	Копачин дол	Ограда	нива	6
789	Копачин дол	Ограда	нива	6
790/1	Копачин дол	Ограда	нива	6
791/1	Копачин дол	Ограда	нива	6
795	Копачин дол	Ограда	нива	6
795	Копачин дол	Ограда	нива	6
796	Копачин дол	Ограда	нива	6
796	Копачин дол	Ограда	нива	6
797	Копачин дол	Ограда	нива	6
798	Копачин дол	Ограда	нива	6
799	Копачин дол	Ограда	нива	6
800	Копачин дол	Ограда	нива	6
801	Копачин дол	Ограда	нива	6
802	Копачин дол	Ограда	нива	6

824	Копачин дол	Ограда	нива	6
824	Копачин дол	Ограда	нива	6
885	Копачин дол	Село	нива	6
887	Копачин дол	Село	нива	6
1016	Копачин дол	Село	нива	6
1017	Копачин дол	Ограда	нива	6
787	Копачин дол	Ограде	нива	7
998/2	Копачин дол	Коштанје	нива	8
701	Копачин дол	Коштанје	нива	8
702	Копачин дол	Коштанје	нива	8
703	Копачин дол	Коштанје	нива	8
704	Копачин дол	Коштанје	нива	8
802	Копачин дол	Ограда	нива	8
810	Копачин дол	Ограда	нива	8
814	Копачин дол	Ограда	нива	8
815	Копачин дол	Ограда	нива	8
815	Копачин дол	Ограда	нива	8
818	Копачин дол	Пграда	нива	8
819	Копачин дол	Ограда	нива	8
820	Копачин дол	Ограда	нива	8
821	Копачин дол	Ограда	нива	8
822	Копачин дол	Ограда	нива	8
823	Копачин дол	Ограда	нива	8
823	Копачин дол	Ограда	нива	8
998/1	Копачин дол	Село	нива	8
1002	Копачин дол	Коштанје	нива	8
1003	Копачин дол	Коштанје	нива	8
1004	Копачин дол	Коштанје	нива	8
705	Копачин дол	Коштанје	пасиште	8
770	Копачин дол	Село	пасиште	8
775	Копачин дол	Село	пасиште	8
778	Копачин дол	Село	пасиште	8
914	Копачин дол	Село	пасиште	8
1000	Копачин дол	Коштанје	пасиште	8
1001	Копачин дол	Коштанје	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				450000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9156/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4664.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар – деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, изграден од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје согласно Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година, и тоа во:

1. Скопје, општина Аеродром

Реден број	Деловен простор	Улица и број	Површина (м2)		Имотен лист	Катастарска парцела	Катастарска општина	Вкупна почетна цена (Проценета пазарна вредност во евра, се определува во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на продажбата)
			НИВО					
			приземје	подрум				
1	Локал 1	1613 бр.2	38	50	103840	1734/87	Кисела Вода 2	58.153
2	Локал 2	1613 бр.2	39	50	103840	1734/87	Кисела Вода 2	59.256
3	Локал 3	1613 бр.2	45		103840	1734/87	Кисела Вода 2	53.593
4	Локал 4	1613 бр.2	45		103840	1734/87	Кисела Вода 2	53.593
5	Локал 5	1613 бр.2	38		103840	1734/87	Кисела Вода 2	48.523
6	Локал 6	1613 бр.2	25		103840	1734/87	Кисела Вода 2	36.373
7	Локал 1	1612 бр.3	39	50	103766	1745/3	Кисела Вода 2	59.256
8	Локал 2	1612 бр.3	39	50	103766	1745/3	Кисела Вода 2	59.256
9	Локал 3	1612 бр.3	45		103766	1745/3	Кисела Вода 2	53.593
10	Локал 4	1612 бр.3	47		103766	1745/3	Кисела Вода 2	55.799
11	Локал 5	1612 бр.3	38		103766	1745/3	Кисела Вода 2	48.523
12	Локал 6	1612 бр.3	25		103766	1745/3	Кисела Вода 2	36.373
13	Локал 1	1612 бр.7	39	50	103746	1734/32	Кисела Вода 2	59.256

14	Локал 2	1612 бр.7	39	50	103746	1734/32	Кисела Вода 2	59.256
15	Локал 3	1612 бр.7	45		103746	1734/32	Кисела Вода 2	53.593
15	Локал 4	1612 бр.7	47		103746	1734/32	Кисела Вода 2	55.799
17	Локал 5	1612 бр.7	38		103746	1734/32	Кисела Вода 2	48.523
18	Локал 6	1612 бр.7	25		103746	1734/32	Кисела Вода 2	36.373
19	Локал 2	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	34		57594	1768/5	Кисела Вода 2	46.816
20	Локал 4	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	35		57594	1768/5	Кисела Вода 2	47.648
21	Локал 5	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	43		57594	1768/5	Кисела Вода 2	57.712
22	Локал 6	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	43		57594	1768/5	Кисела Вода 2	58.137
23	Локал 7	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	43		57594	1768/5	Кисела Вода 2	58.150
24	Локал 8	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	44		57594	1768/5	Кисела Вода 2	57.747
25	Локал 9	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	36		57594	1768/5	Кисела Вода 2	49.329
26	Локал 10	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	36		57594	1768/5	Кисела Вода 2	49.329
27	Локал 13	3-та Македонска Ударна Бригада бр.43	28		57594	1768/5	Кисела Вода 2	39.279

2. Скопје, општина Центар

Реден број	Деловен простор	Улица и број	Површина (м2)		Имотен лист	Катастарска парцела	Катастарска општина	Вкупна почетна цена (Проценета пазарна вредност во евра, се определува во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на продажбата)
			ниво					
			приземје	подрум				
1	Локал 1	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	56.147
2	Локал 2	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	52.907

3	Локал 3	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	35		104149	11047	Центар 1	54.346
4	Локал 4	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	52.907
5	Локал 5	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	67		104149	11047	Центар 1	103.444
6	Локал 6	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	66		104149	11047	Центар 1	102.006
7	Локал 7	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	52.907
8	Локал 8	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	35		104149	11047	Центар 1	54.346
9	Локал 9	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	52.907
10	Локал 10	Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А	34		104149	11047	Центар 1	56.147

Член 2

Се овластува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9170/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4665.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 15.9.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-
ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСО-
НАЛ ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Во Програмата за едукации на лекари и медицин-ски персонал за 2015 година („Службен весник на Ре-публика Македонија“ бр. 196/14 и 42/15), во делот: „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 из-носот „40.000.000,00 денари“ се заменува со износот „80.000.000,00 денари“, а точката на крајот на речени-цата се брише и се додаваат зборовите: „од кои 40.000.000,00 денари се обезбедуваат од Буџетот на Ре-публика Македонија, а 40.000.000,00 денари се обезбе-дуваат од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-лика Македонија“.

Бр. 42-9415/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

4666.

Врз основа на член 4 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Маке-донија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15 и 147/15), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА
ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА
ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА**

Член 1

Во Правилникот за критериумите и начинот на до-делување на неповратни средства од посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/08) во член 10, во ставот 1 зборо-вите „планирана набавка“ се заменуваат со зборот „на-бавка“ а по зборот „производство“, се става записка и се додаваат зборовите: „транспортни средства за пре-воз од и до работа на телесно инвалидни лица“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Средствата за опрема од став 1 на овој член се до-делуваат само доколку работодавачот достави доку-мент дека е во функција на работните задачи кои ги извршува инвалидното лице на работното место сог-ласно наодот издаден од Комисијата од член 5 алинеја 4 од овој правилник“.

Член 2

Член 11 се менува и гласи:

„Кон пополнетото барање за доделување на сред-ства за набавка на опрема покрај документите од член 4 од овој правилник и исполнувањето на условите од член 10 од овој правилник, се доставуваат и следните документи:

- опис на техничките карактеристики на опремата што е набавена во кој треба да е содржан и сервискиот број опремата;
- извод од банка за платена опрема и фактура во оригинал;
- скица на просторот каде е сместена опремата и
- декларации и други документи доколку опремата е набавена од странство.“

Член 3

Во член 18 во ставот 2 зборовите: „на добавувачот на опремата и“ се бришат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-лика Македонија“.

Бр. 09-8409/1
18 септември 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

4667.

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заш-тита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДО-
МАКИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИ-
ТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на сос-тојбата на приходите, имотот и имотните права на до-маќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користе-ње на правото на социјална парична помош, („Служ-бен весник на Република Македонија“ бр. 54/13, 126/13, 11/15, 25/15 и 77/15), во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 точка 4 на овој член, прија-вените или остварените нето приходи од Управата за јавни приходи на сите членови на домаќинството кои влегуваат во категоријата други приходи согласно про-писите од областа на даноците, во висина до 30 000 де-нари на годишно ниво, не се сметаат за приход при ос-тварување и користење на правото на социјална парич-на помош“.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-лика Македонија“.

Бр. 10-8342/1
14 септември 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

4668.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) и член 88 став (1) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе и животни по потекло од Кина во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11 и 111/12), во членот 2 во алинејата 2 сврзникот “и” се брише.

По алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6 кои гласат:

- “- супстанции кои се користат како адитиви во храната во согласност со Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната (1*);
- супстанции кои се користат како додатоци во храната во согласност со Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана (2*);
- хондроитин сулфат и глюкозамин кои се користат како материјали за производство на храна за животни во согласност со Правилникот за условите за ставање во промет на сировини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот документ или на пакувањето и листа на сировини за храна за животни (3*); и
- Л-цистеин и Л-цистин кои се користат како адитиви во храна за животни во согласност со член 43 став (4) од Законот за безбедност на храната за животни (4*).

Член 2

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02–5399/3 Директор на Агенцијата
11 септември 2015 година за храна и ветеринарство,
Скопје м-р **Зоран Поповски**, с.р.

(*1) Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за прехранбени адитиви (CELEX број 32008R1333).

(*2) Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана е усогласен со Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 10 јуни 2002 година за додатоци на исхраната (CELEX број 32002L0046).

(*3) Правилникот за условите за ставање во промет на сировини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот документ или на пакувањето и листа на сировини за храна за животни е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) Бр. 0068/2013 од 16 јануари 2013 година за каталог на сировини за храна за животни (CELEX број 32013R0068).

(*4) Законот за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 (CELEX број 32003R01831).

4669.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).

Забраната од став 1 на овој член се однесува на пратки кои потекнуваат од регионот Еврос во Република Грција.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02–6031/3 Директор на Агенцијата
11 септември 2015 година за храна и ветеринарство,
Скопје м-р **Зоран Поповски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4670.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 26,278
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,918
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 25,969
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 25,357
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 15,763

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 62,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 64,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 50,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	38,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 20,122

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “Г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,50	49,00	48,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	38,00	37,50	37,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,018
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,073
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,374
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.9.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1708/1
21 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4671.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на ден 17.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО экспорт – импорт Скопје му се забранува да учествува на пазарот на електрична енергија.

2. Во согласност со точка 1 од оваа Одлука, на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО экспорт – импорт Скопје му се наредува да ги раскине сите склучени договори за продажба на електрична енергија со учесници на пазарот на електрична енергија.

3. Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО экспорт – импорт Скопје за преземените активности во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука веднаш да достави информација до Регулаторната комисија за енергетика.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-1692/1
17 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4672.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 27 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 57/14 и 194/14) на седницата одржана на ден 17.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. На АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетската дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија, му се наложува да преземе активности со кои сите трансакции на пазарот на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО, ќе ги прогласи за ништовни.

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-1694/1
17 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4673.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 27 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 57/14 и 194/14) на седницата одржана на ден 17.09.2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. На ЕВН Македонија АД Скопје како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија му се наредува веднаш да ја исклучи малата хидроелектрана Јабланица во сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје, бидејќи истата е приклучена спротивно на член 74, став 2, точка 3 од Законот за енергетика и член 43, став 7, точка 1 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/12, 30/14, 161/14, 189/14 и 50/15).

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-1694/2
17 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4674.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „СТАНЕЧКА РЕКА 2“ со инсталирана моќност од 136 kW и со локација на КП. бр. 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-71;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „СТАНЕЧКА РЕКА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 136 kW (една генераторска единица со моќност од 136 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 943.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „СТАНЕЧКА РЕКА 2“, УП1 бр.08-253/12 од 08.05.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-126/15
17 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4675.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, на ден 17.9.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 254/12 од 08.05.2013 година, на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, се продолжува до 17.09.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-254/12
17 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4676.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.9.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „СТАНЕЧКА РЕКА 2“ со инсталирана моќност од 136 kW и со локација на КП. бр. 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-71;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „СТАНЕЧКА РЕКА 2“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 136 kW (една генераторска единица со моќност од 136 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 943.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 24.09.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПІ Бр. 08-125/15
17 септември 2015 година
Скопје


Претседател,
Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015163



**Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите
нации со кои се воведува, изменува или укинува режим
на санкции против држави, ентитети или поединци**

СОДРЖИНА

	Стр.
7. Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти, согласно Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.....	2

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2198 (2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки кон поединци и ентитети кои ги командуваат и се членови или поврзани со вооружените групи и формации: „Демократски сили за ослободување на Руанда (ДСЛ)“, „Здружените демократски сили (ЗДС)“, „Господова армија на отпорот (ГАО)“, „Националните ослободителни сили (НОС)“ и сите други вооружени групи во Конго, согласно Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, утврдени во Резолуцијата 1807 (2008) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон регионалниот и меѓународниот мир и безбедност, кршење на човековите права и слободи и меѓународното хуманитарно право причинети од терористички и екстремистички акти.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- финансиски и економски мерки и
- забрана за влез и транзит во Република Македонија,
- ембарго на оружје.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање, Министерството за транспорт и врски и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 6

Рестриктивните мерки утврдени со ст.1 од Резолуцијата 1807 (2008) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон регионалниот и меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички и екстремистички акти, се применуваат до 1.7.2016 година, согласно Резолуцијата 2198 (2015).

Член 7

Резолуцијата 2198 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9118/1
15 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Обединети нации

S/RES/2198 (2015)



Совет за безбедност

Достава: Општо
29 јануари 2015 година

Резолуција 2198 (2015)

Донесена од Советот за безбедност на
неговиот 7371. состанок, на 29 јануари 2015
година

Советот за безбедност,

Повикувајќи се на неговите претходни резолуции и
изјавите на неговиот претседавач за Демократска Република
Конго (ДРК),

Потврдувајќи ја неговата силна посветеност на
суверенитетот, независноста, единството и територијалниот
интегритет на ДРК, како и на сите Држави во регионот, и
нагласувајќи ја потребата за целосно почитување на начелата
на немешање, добрососедство и регионална соработка,

Нагласувајќи ја главната одговорност на Владата на ДРК
за обезбедување безбедност на нејзината територија и за
заштитивање на нејзиното население во однос на владеењето
на правото, човековите права и меѓународното хуманитарно
право,

Земајќи ги предвид времениот извештај (S/2014/428) и
конечниот извештај (S/2015/19) на Експертската група за ДРК
(„Експертската група“) што беше основана согласно
резолуцијата 1771 (2007) и чиј мандат беше продолжен согласно
резолуциите 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021
(2011), 2078 (2012) и 2136 (2014) и нивните препораки,

Потсетувајќи на стратешката важност на спроведувањето
на Рамката за мир, безбедност и соработка (МБС) за ДРК и
регионот и повторно повикувајќи ги сите потписници
неодложно, целосно и во добра верба да ги исполнат нивните
заложби од оваа спогодба со цел да се отстранат основните
причини за судир и да им стават крај на повторливите циклуси
на насилство,

Повторувајќи ја неговата длабока загриженост за
безбедноста и хуманитарната криза во источна ДРК поради
тековните воени дејствија на странски и домашни вооружени

15-01117 (E)



Ве молиме, рециклирајте



РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

групи и шверцувањето на конгоанските природни богатства, *нагласувајќи ја важноста на неутрализирањето на сите вооружени групи, вклучувајќи ги и Демократските сили за ослободување на Руанда (ДСОР), Сојузничките демократски сили (ЗДС), Божјата армија на отпорот (БАО), Народните ослободителни сили (НОС) и сите други вооружени групи во ДРК, согласно резолуцијата 2147 (2014),*

Повикувајќи се на изјавата на неговиот претседавач од 8 јануари 2015 година (S/PRST/2015/1) и повторувајќи дека брзото неутрализирање на ДСОР е врвен приоритет за воспоставување стабилност и заштита на цивилите во ДРК и пределот на Големите Езера, забележувајќи ги со длабока загриженост повторните извештаи за соработка меѓу елементи на конгоанските Вооружени сили (ВСДРК) и ДСОР на локално ниво, повторувајќи дека ДСОР е група под санкции на ООН чии водачи и припадници вклучуваат сторители на геноцидот на Тутсите во Руанда во 1994 година, за време на кој беа убивани и Хутуи и други лица кои беа против геноцидот, и продолжија да поттикнуваат и извршуваат убиства врз основа на етничка и друга припадност во Руанда и ДРК,

Истакнувајќи со голема загриженост дека рокот на 2 јануари 2015 поставен од Меѓународната конференција за регионот на Големите Езера (МКРГЕ) и Заедницата за развој на Јужна Африка (ЗРЈА) помина и дека ДСОР не само што не се предаде и демобилизира безусловно и целосно, туку и продолжи да регрутира нови борци во нејзините редови,

Осудувајќи ги бруталните убиства на стотици цивили во областа Бени последниве месеци, изразувајќи длабока загриженост за продолжувањето на насилството во овој предел и нагласувајќи ја потребата за темелна и итна истрага за овие напади со цел да се обезбеди дека одговорните лица ќе одговараат за нивните дела, како и повикувајќи ја ДРК да преземе дополнителни воени дејствија, во согласност со меѓународното право, вклучувајќи го и меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човековите права, соодветно, и со поддршка од Мисијата за стабилизација на Организацијата на обединетите нации во ДРК (МОНУСКО), во согласност со нејзиното овластување од резолуцијата 2147 (2014), за да ја елиминира заканата што ја носи ЗДС и сите други вооружени сили што дејствуваат во регионот,

Потврдувајќи ја важноста на завршувањето на трајното демобилизирање на поранешните борци на Движењето 23 Март (М23), нагласувајќи ја важноста да се осигури дека неговите поранешни борци нема да се прегрупираат или да им се придружат на други вооружени групи и повикувајќи на забрзување на спроведувањето на Декларациите од Најроби и на Разоружувањето, демобилизирањето, репатријацијата, реинтеграцијата и социјализацијата (ДДРРР) на поранешните

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

борци на М23, вклучувајќи го и надминувањето на пречките за репатријација, во координација со засегнатите Држави од регионот,

Повторувајќи ја неговата силна осуда на сета внатрешна и надворешна поддршка за вооружените групи што дејствуваат во регионот, вклучувајќи и преку финансиска, логистичка и воена поддршка,

Осудувајќи го незаконскиот проток на оружје во и кон ДРК, вклучително и неговото повторно пуштање во промет за и меѓу вооружени групи, со што се прекршуваат резолуциите 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012) и 2136 (2014), и *нагласувајќи* ја неговата решителност да продолжи одблизу да го набљудува спроведувањето на ембаргото за оружје и другите мерки наведени во неговите резолуции за ДРК,

Признавајќи го, во врска со ова, важниот придонес на ембаргото за оружје наложено од Советот во борбата против незаконскиот пренос на мало и лесно оружје во ДРК и во поддршката на градењето мир, разоружувањето, демобилизирањето и повторното интегрирање на поранешните борци и реформата на безбедносниот сектор по конфликтот,

Подвлекувајќи дека транспарентното и делотворно управување со нејзините природни богатства е од огромна важност за одржливиот мир и безбедност на ДРК, *нагласувајќи* го неговото целосно почитување на суверенитетот на Владата на ДРК над нејзините природни богатства и нејзината одговорност за делотворно управување со овие богатства во оваа смисла,

Потсетувајќи на поврзаноста меѓу незаконското искористување на природните богатства, вклучувајќи ги и криволовот и незаконската трговија со диви животни, незаконската трговија на други средства, и ширењето и трговијата со оружје како еден од главните фактори што ги разгоруваат и влошуваат конфликтите во регионот на Големите Езера и поттикнувајќи го продолжувањето на регионалните напори на МКРГЕ и вклучените владите против незаконското искористување на природните богатства и *нагласувајќи* ја, во оваа смисла, важноста на регионалната соработка и продлабочувањето на стопанското интегрирање со особено внимание на искористувањето на природните богатства,

Забележувајќи ги со загриженост извештаите кои укажуваат на вмешаност на елементи на ВСДРК, како и вооружени групи, во незаконската трговија со минерали, незаконското производство и трговија со дрвен јаглен и дрва и криволов и незаконска трговија со диви животни,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Забележувајќи го со голема загриженост продолжувањето на сериозните злоупотреби на човековите права и прекршувањата на меѓународното хуманитарно право против цивили во источниот дел на ДРК, вклучувајќи ги и погубувањата без претходна судска постапка, сексуалното и насилството врз основа на род и опсежното регрутирање и употреба на деца од страна на вооружени групи,

Забележувајќи ги со длабока загриженост извештаите и наводите што укажуваат на продолжувањето на сериозни прекршувања на човековите права и меѓународното хуманитарно право од страна на некои припадници на ВСДРК и Конгоанската национална полиција (КНП) и повикувајќи се на важноста на борбата против неказнивоста во сите редови на ВСДРК и КНП, пофалувајќи ги властите на ДРК за неодамнешните судски гонења и осуди на двајца високи офицери на ВСДРК за злосторства против човештвото и воени злосторства и нагласувајќи ја потребата Владата на ДРК да продолжи да го обезбедува професионализмот на нејзините безбедносни сили,

Барајќи сите лица одговорни за прекршување на меѓународното хуманитарно право и прекршување или злоупотреба на човековите права, вклучувајќи ги и тие што вклучуваат насилство или злоупотреба на деца и дела на сексуално и насилство врз основа на род, под итно да се уапсат, да се изнесат пред лицето на правдата и да одговараат за нивните дела,

Повикувајќи се на сите нејзини важни резолуции за жените и мирот и безбедноста, за децата и вооружените судири и за заштитата на цивилите во вооружените судири, повикувајќи се исто така на заклучоците на Работната група на Советот за безбедност за деца и вооружени судири што се однесуваат на страните во вооружен судир во ДРК (S/AC.51/2014/3) донесени на 18 септември 2014 година,

Повикувајќи ги сите страни целосно да соработуваат со МОНУСКО и да останат посветени на целосното и објективно извршување на мандатот на Мисијата, повторувајќи ја неговата осуда на сите напади врз миротворци и нагласувајќи дека одговорните за таквите напади мора да се изнесат пред лицето на правдата,

Забележувајќи ја големата важност на делотворното спроведување на казнениот режим, вклучувајќи ја и клучната улога што можат да ја играат соседните Држави, како и регионалните и подрегионалните организации, во оваа смисла и поттикнувајќи ги напорите за дополнително зајакнување на соработката,

Нагласувајќи ја основната важност на навременото и подробно известување ма Комитетот во врска со оружјето,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

муниципалитетот и обуката како што е наведено во дел 11 од Насоките на Комитетот,

Утврдувајќи дека состојбата во ДРК продолжува да претставува закана за меѓународниот мир и безбедност во регионот,

Дејствувајќи согласно Поглавјето VII од Повелбата на Обединетите нации,

Казнен режим

1. Одлучува да ги обнови до 1 јули 2016 година мерките за оружје наметнати со ставот 1 од резолуцијата 1807 (2008) и ги потврдува одредбите во ставовите 2, 3 и 5 од таа резолуција и одлучува дека мерките за оружје наметнати со ставовите 1 и 5 од резолуцијата 1807 (2008) не важат за набавката на оружје и сродна воена опрема, како и за помошта, советите или обуките наменети исклучиво за поддршка на или употреба од МОНУСКО или Регионалната работна група на Африканската унија;

2. Одлучува да ги обнови, во периодот наведен во ставот 1 погоре, мерките за превоз наметнати со ставовите 6 и 8 од резолуцијата 1807 (2008) и ги потврдува одредбите во ставот 7 од таа резолуција;

3. Одлучува да ги обнови, во периодот наведен во ставот 1 погоре, финансиските и мерките за патување наметнати со ставовите 9 и 11 од резолуцијата 1807 (2008) и ги потврдува одредбите во ставовите 10 и 12 од резолуцијата 1807 (2008) во однос на тие мерки;

4. Одлучува дека мерките наметнати со ставот 9 од резолуцијата 1807 (2008) не важат според критериумите наведени во ставот 10 од резолуцијата 2078;

5. Одлучува дека мерките спомнати во ставот 3 погоре не важат за поединци и субјекти за кои Комитетот утврдил дека учествуваат во или даваат поддршка за дејствија што го поткопуваат мирот, стабилноста или безбедноста на ДРК и одлучува дека тие дејствија вклучуваат:

(а) дејствија со кои се прекршуваат мерките преземени од Државите-членки во согласност со ставот 1 погоре;

(б) да се биде политички и воен водач на странска вооружена група што дејствува во ДРК што го попречува разоружувањето и доброволната репатријација или социјализацијата на борците на тие групи;

(в) да се биде политички и воен водач на конгоанска милиција, вклучувајќи ги и тие кои добиваат поддршка надвор од ДРК, што го попречува учеството на нивните борци во

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

процесите на разоружување, демобилизирање и реинтеграција;

(г) регрутирање или користење деца во вооружен судир во ДРК, со што се прекршува применливото меѓународно право;

(д) вклученост во планирањето, водењето или учествувањето во дејствија насочени кон деца или жени во ситуации на вооружен судир, вклучувајќи и убивање и сакатење, силување и друго сексуално насилство, грабнување, присилно раселување и напади на училишта и болници;

(ѓ) попречување на пристапот до или доставувањето на хуманитарна помош во ДРК;

(е) поддржување поединци или субјекти, вклучувајќи ги вооружени групи, вклучени во дестабилизирачки дејствија во ДРК преку незаконска трговија со природни богатства, вклучувајќи и злато или диви животни, како и производи од диви животни;

(ж) дејствување во име или по налог на прогласен поединец или субјект или дејствување во име или по налог на субјект во сопственост или под контрола на прогласен поединец или субјект;

(з) планирање, водење, материјално поддржување или учествување во напади врз мировници на МОНУСКО или кадар на ООН;

(с) давање финансиска, материјална или технолошка поддршка, или стоки или услуги, на прогласен поединец или субјект;

Експертска група

6. Одлучува да го продолжи до 1 август 2016 година мандатот на Експертската група даден со резолуцијата 1533 (2004) и обновен со подоцнежни резолуции, изразува намера да го разгледа мандатот и да преземе соодветни дејствија во однос на натамошното продолжување до 1 јули 2016 година и бара генералниот секретар да ги преземе неопходните административни мерки колку што е можно побрзо за повторно основање на Експертската група, во консултација со Комитетот, за период од 18 месеца од датумот на оваа резолуција, потпирајќи се, доколку е потребно, на стручното знаење на членовите на Групата основана согласно претходни резолуции;

7. Бара Експертската група да го исполни нејзиниот мандат како што е наведено подолу, со фокус на областите погодени од присуството на незаконски вооружени групи, и да му поднесе на Комитетот, по разговор со Комитетот, среднорочен извештај до 30 октомври 2015 година и конечен

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

извештај до 15 јуни 2016 година, како и да му поднесува известувања за напредокот на Комитетот, особено во итни ситуации или кога Групата смета дека е неопходно:

(а) му помага на Комитетот во извршување на неговиот мандат, вклучително и преку доставување информации на Комитетот важни за можното прогласување на поединци и субјекти кои можеби се вклучени во дејствијата наведени во ставот 4 погоре;

(б) собира, испитува и анализира информации за спроведувањето, со фокус на инциденти со непочитување, на мерките утврдени со оваа резолуција;

(в) разгледува и препорачува, доколку е потребно, начини за подобрување на способностите на Државите-членки, особено тие во регионот, за да се обезбеди дека мерките наметнати со оваа резолуција се спроведуваат делотворно;

(г) собира, испитува и анализира информации за регионалните и меѓународните мрежи за поддршка на вооружени групи и криминални мрежи во ДРК;

(д) собира, испитува и анализира информации за набавката, продажбата или преносот на оружје, сроден материјал и сродна воена помош, вклучувајќи и преку мрежи за незаконска трговија и преносот на оружје и сродна воена опрема на вооружени групи од безбедносните сили на ДРК;

(ѓ) собира, испитува и анализира информации за сторители на сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право и прекршувања и злоупотреби на човековите права, вклучувајќи ги и тие во безбедносните сили, во ДРК;

(е) го оценува влијанието на можноста за следење на минералите наведена во ставот 22 подолу и ја продолжува соработката со други форуми;

(ж) му помага на Комитетот да ги пречисти и ажурира информациите за списокот со поединци и субјекти што подлежат на мерките наметнати со оваа резолуција, вклучувајќи и преку обезбедување информации за идентификување и дополнителни информации за јавно достапниот краток опис на причините за заведувањето во списокот;

8. *Изразува* целосна поддршка за Експертската група на ООН на Комитетот основан согласно резолуцијата 1533 и повикува на зајакната соработка меѓу сите Држави, особено тие во регионот, МОНУСКО, надлежните тела на ООН и Експертската група, ги *поттикнува* сите страни и сите Држави да обезбедат соработка со Експертската група на поединци и субјекти под нивна надлежност или контрола и го *повторува* неговото барање сите страни и сите држави да ја обезбедат

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

безбедноста на нејзините членови и помошен кадар и сите страни и сите држави, вклучувајќи ја и ДРК и земјите во регионот, да обезбедат непречен и итен пристап, особено до лица, документи и места за кои Експертската група смета дека се важни за извршувањето на нејзиниот мандат;

9. Ја повикува Експертската група активно да соработува со други експертски тела или групи основани од Советот за безбедност, доколку е важно за извршувањето на нејзиниот мандат;

Вооружени групи

10. Силно ги осудува сите вооружени групи што дејствуваат во регионот и нивните прекршувања на меѓународното хуманитарно право, како и останатото применливо меѓународно право, и злоупотребите на човековите права, вклучувајќи ги и нападите врз цивилното население, миротворци на МОНУСКО и хуманитарни чинители, погубувањата без претходна судска постапка, сексуалното и насилството врз основа на род и опсежното регрутирање и употреба на деца и повторува дека одговорните ќе одговараат за нивните дела;

11. Бара ДСОР, ЗДС, БАО и сите други вооружени групи што дејствуваат во ДРК веднаш да ги прекинат сите облици на насилство и останатите дестабилизирачки дејствија, вклучувајќи го и искористувањето на природните богатства, а нивните припадници веднаш и трајно да се распуштат, да го спуштат оружјето и да ги ослободат и демобилизираат сите деца во нивните редови;

12. Ги повикува сите Држави, особено тие во регионот, да преземат делотворни мерки за да обезбедат дека нема поддршка, на и од нивните територии, за вооружени групи во ДРК, нагласувајќи ја потребата за справување со мрежите за поддршка, финансирање и регрутирање на вооружените групи што дејствуваат во ДРК, како и потребата за справување со тековната соработка меѓу елементи на ВСДРК и вооружени групи на локално ниво, и ги повикува сите Држави да преземат чекори за водачите и припадниците на ДСОР и другите вооружени групи кои престојуваат во нивните земји да одговараат за нивните дела;

13. Бара Владата на ДРК, согласно нејзините заложби од Декларациите од Најроби од 12 декември 2013 година, да го забрза спроведувањето на нејзината програма за разоружување, демобилизирање и реинтеграција, во координација со соседните земји каде што се засолнале поранешните борци на М23 и Обединетите нации и меѓународни организации, и ја нагласува важноста на надминувањето на пречките за репатријацијата на овие поранешни борци, со што ќе се обезбеди целосно

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

финансирање и спроведување на програмата за ДДРРР, особено програмите неопходни за поддржување на успешното демобилизирање и реинтеграција на поранешните борци на М23, М23 нема да се прегрупира и да ги продолжи воените дејствија, а нејзините припадници нема да им се придружат или да поддржуваат други вооружени групи, согласно Декларациите од Најроби и важните резолуции на Советот за безбедност на ООН;

Заложби на Владата на ДРК

14. *Го поздравува* напредок постигнат досега од Владата на ДРК во елиминирањето на регрутирањето и употребата на деца во вооружен судир, *ја повикува* Владата на ДРК да го продолжи целосното спроведување и ширење во воената хиерархија, вклучувајќи и во далечните области, на нејзините заложби изнесени во акцискиот план потпишан со Обединетите нации, во кој подробно се наведени конкретни, временски ограничени мерки за ослободување и реинтегрирање на децата поврзани со конгоанските вооружени сили и за спречување натамошно регрутирање и за заштита на девојчињата и момчињата од сексуално насилство и понатаму *ја повикува* Владата на ДРК да обезбеди да не се задржуваат деца поради обвиненија во врска со нивната поврзаност со вооружени групи;

15. Исто така *ја повикува* Владата на ДРК да ги почитува нејзините заложби од акцискиот план за елиминирање на сексуалното насилство и насилството од нејзините вооружени сили и да преземе дополнителни напори во таа смисла, забележувајќи дека доколку не го стори тоа може да доведе ВСДРК да се именуваат во извештајот на генералниот секретар за сексуално насилство;

16. *Ја нагласува* важноста Владата на ДРК активно да се труди да ги изнесе пред лицето на правдата одговорните за воени злосторства и злосторства против човештвото во земјата и на регионалната соработка за оваа цел, вклучувајќи и преку нејзината тековна соработка со Меѓународниот кривичен суд, *ја охрабрува* МОНУСКО да го употреби нејзиното постојно овластување да ѝ помогне на владата на ДРК во оваа смисла и *ги повикува* сите потпишнички на Рамковната спогодба за МБС да продолжат да ги извршуваат нивните заложби и целосно да соработуваат меѓу себе и со Владата на ДРК, како и МОНУСКО за оваа цел;

17. *Потсетува* дека не треба да има неказниност за ниту едно од лицата одговорни за прекршувања на меѓународното хуманитарно право и за прекршувања и злоупотреби на човековите права во ДРК и регионот и, во оваа смисла, *ги повикува* ДРК, сите земји во регионот и другите засегнати

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Држави-членки на ООН да ги изнесат сторителите пред лицето на правдата и да ги повикаат на одговорност;

18. Ја повикува Владата на ДРК да ја подобри безбедноста на резервите, одговорноста и управувањето со оружјето и муницијата, со помош на меѓународните партнери, под итно да се справи со наводите за нивно пренасочување кон вооружени групи, доколку е потребно и побарано, и под итно да спроведе национална програма за обележување оружје, особено за огнено оружје во сопственост на државата, во согласност со стандардите поставени од Протоколот од Најроби и Регионалниот центар за мало оружје;

19. Ја нагласува основната одговорност на Владата на ДРК да ја зајакне власта и владеењето на Државата во источна ДРК, вклучувајќи и преку делотворна реформа на безбедносниот сектор за да се овозможи реформа на војската, полицијата и правосудството, и да ја елиминира неказнивоста за прекршувања и злоупотреби на човековите права и прекршувања на меѓународното хуманитарно право, ја повикува Владата на ДРК да ги зголеми напорите за оваа цел, во согласност со нејзините национални заложби според Рамката за МБС;

Природни богатства

20. Дополнително го поттикнува продолжувањето на напорите на Владата на ДРК да се справи со прашањата за незаконско искористување и шверцување на природните богатства, вклучувајќи и да ги повика на одговорност припадниците на ВСДРК кои учествуваат во незаконската трговија со природни богатства, особено злато и производи од диви животни;

21. Ја нагласува потребата да се преземат дополнителни напори за да се прекине финансирањето на вооружени групи вклучени во дестабилизирачки дејствија преку незаконска трговија со природни богатства, вклучувајќи и злато и производи од диви животни;

22. Ги поздравува во оваа насока мерките преземени од конгоанската Влада за спроведување на насоките за задолжителна внимателност во синцирот за набавка на минерали, како што се одредени од Експертската група и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСР), им оддава признание на напорите на конгоанската Влада за воведување постапки за следење на минералите и ги повикува сите Држави да ѝ помогнат на ДРК, МКРГЕ и земјите во регионот на Големите Езера да развие одговорна трговија со минерали;

23. Ги поздравува мерките преземени од Владите во регионот за спроведување на насоките на Експертската група

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

за задолжителна внимателност, вклучувајќи го и усвојувањето на Регионалниот механизам за издавање сертификати на МКРГЕ во нивните национални законодавства, во согласност со Упатството на ОЕСР и меѓународната пракса, и бара проширување на процесот за издавање сертификати во другите Држави-членки во регионот и ги поттикнува сите држави, особено тие во регионот, да продолжат да ја зајакнуваат свеста за насоките за задолжителна внимателност;

24. Поттикнува брз одговор од МКРГЕ за да се воспостави неопходниот технички капацитет потребен за да се поддржат Државите-членки во нивната борба против незаконското искористување на природните богатства и дополнително ја охрабрува МКРГЕ да преземе итни дејствија за целосно да се спроведе процесот за издавање сертификати за минерали;

25. Ги охрабрува сите Држави да ги продолжат напорите за елиминирање на незаконската трговија со природни богатства, особено во секторот за злато, и да ги повикаат на одговорност учесниците во незаконската трговија, како дел од пошироки напори за прекинување на финансирањето на вооружени групи и криминални мрежи, вклучувајќи ги и тие со припадници на ВСДРК;

26. Ги потврдува одредбите од ставовите 7-9 од резолуцијата 2021 (2011) и ги повикува ДРК и Државите во регионот на Големите Езера да соработуваат на регионално ниво за да ги истражат и да се борат против регионалните криминални мрежи и вооружените групи вклучени во незаконското искористување на природните богатства, вклучувајќи и криволов и трговија со диви животни, и бара нивните царински власти да ја зајакнат нивната контрола врз извозот и увозот на минерали од ДРК;

Улогата на МОНУСКО

27. Потсетува на мандатот на МОНУСКО да ги поддржува конгоанските власти во спроведувањето на нивните национални заложби според Рамковниот договор за МБС, во согласност со резолуцијата 2147 (2014);

28. Потсетува на мандатот на МОНУСКО да го набљудува спроведувањето на ембаргото за оружје, во соработка со Експертската група, и особено да го набљудува и да известува за протокот на воен персонал, оружје и сродна воена опрема преку источната граница на ДРК, вклучувајќи и со користење можности за надзор што ги овозможуваат беспилотните воздушни системи, да запленаат, соберат и отстранат оружје или сродна воена опрема внесена во ДРК спротивно на мерките наметнати со ставот 1, во согласност со ставот 4 в) од резолуцијата 2147 (2014);

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

29. Забележува дека МОНУСКО има улога во поттикнувањето на зајакнувањето на делотворна национална цивилна структура што ги контролира клучните рударски дејствија и правично управува со ископувањето и трговијата со природни богатства во источна ДРК, во согласност со резолуцијата 2147 (2014);

30. Бара МОНУСКО да му помага на Комитетот основан согласно ставот 8 од резолуцијата 1533 (2004) и Експертската група основана со истата резолуција, во рамките на неговите можности, вклучувајќи и со давање информации важни за спроведувањето на казнените мерки;

Известување и ревидирање

31. Ги повикува сите Држави, особено тие во регионот и тие во кои се сместени поединци и субјекти прогласени согласно ставот 5 од оваа резолуција, да поднесуваат редовни извештаи до Комитетот за дејствијата што ги презеле за да ги спроведат мерките наметнати со ставовите 1, 2 и 3, а препорачани во ставот 8 од резолуцијата 1952 (2010);

32. Ја нагласува важноста на одржувањето редовни советувања со засегнатите Држави-членки, доколку се неопходни, со цел да се обезбеди целосно спроведување на мерките изнесени во оваа резолуција;

33. Бара специјалниот претставник на генералниот секретар за деца и вооружен судир и специјалниот претставник за сексуално насилство во судир да продолжат да споделуваат важни информации со Комитетот во согласност со ставот 7 од резолуцијата 1960 (2010) и ставот 9 од резолуцијата 1998 (2011);

34. Одлучува дека, кога ќе биде потребно, но не подоцна од 1 јули 2016 година, ќе ги ревидира мерките изнесени во оваа резолуција, со цел да ги прилагоди, доколку е потребно, земајќи ја предвид безбедносната состојба во ДРК, особено напредокот во реформата на безбедносниот сектор, вклучувајќи ја и интеграцијата на вооружените сили и реформата на националната полиција, и во разоружувањето, демобилизирањето, репатријацијата, социјализацијата и реинтеграцијата, доколку е потребно, на конгоанските и странските вооружени групи, со особен фокус на децата меѓу нив;

35. Одлучува и понатаму да го следи развојот на настаните во однос на ова прашање.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

United Nations

S/RES/2198 (2015)



Security Council

Distr.: General
29 January 2015

Resolution 2198 (2015)**Adopted by the Security Council at its 7371st meeting, on
29 January 2015***The Security Council,*

Recalling its previous resolutions and the statements of its President concerning the Democratic Republic of the Congo (DRC),

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the DRC as well as all States in the region and emphasizing the need to respect fully the principles of non-interference, good neighbourliness and regional cooperation,

Stressing the primary responsibility of the Government of the DRC for ensuring security in its territory and protecting its populations with respect for the rule of law, human rights and international humanitarian law,

Taking note of the interim report (S/2014/428) and the final report (S/2015/19) of the Group of Experts on the DRC ("the Group of Experts") established pursuant to resolution 1771 (2007) and extended pursuant to resolutions 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012) and 2136 (2014) and of their recommendations,

Recalling the strategic importance of the implementation of the Peace, Security and Cooperation (PSC) Framework for the DRC and the region, and *reiterating* its call to all signatories to fulfil promptly, fully and in good faith their respective commitments under this agreement in order to address the root causes of conflict and put an end to recurring cycles of violence,

Reiterating its deep concern regarding the security and humanitarian crisis in eastern DRC due to ongoing military activities of foreign and domestic armed groups and the smuggling of Congolese natural resources, *stressing* the importance of neutralizing all armed groups, including the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), the Allied Democratic Forces (ADF), the Lord's Resistance Army (LRA), the National Liberation Forces (FNL), and all other armed groups in the DRC, in line with resolution 2147 (2014),

Recalling its Presidential statement of 8 January 2015 (S/PRST/2015/1) and *reiterating* that the swift neutralization of the FDLR is a top priority in bringing stability to and protecting civilians of the DRC and the Great Lakes region, *noting with deep concern* repeated reports of collaboration between elements of the

15-01117 (E)



Please recycle



РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Congolese Armed Forces (FARDC) and the FDLR at a local level, *recalling* that the FDLR is a group under UN sanctions whose leaders and members include perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, during which Hutu and others who opposed the genocide were also killed, and have continued to promote and commit ethnically based and other killings in Rwanda and in the DRC,

Noting with great concern that the 2 January 2015 deadline set by the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) and the Southern African Development Community (SADC) has passed, and that the FDLR has not only failed to unconditionally and fully surrender and demobilize, but has also continued to recruit new fighters in their ranks,

Condemning the brutal killings of hundreds of civilians in the Beni area in recent months, *expressing deep concern* regarding the persistence of violence in this region, and *stressing the need* for a thorough and prompt investigation into these attacks in order to ensure that those responsible are held to account, as well as *calling* the DRC for further military action, in accordance with international law, including international humanitarian law and international human rights law, as applicable, and with the support of the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC (MONUSCO), in accordance with its mandate under resolution 2147 (2014), to end the threat posed by the ADF and all other armed groups operating in the region,

Reaffirming the importance of completing the permanent demobilization of the former 23 March Movement (M23) combatants, *stressing* the importance of ensuring that its ex-combatants do not regroup or join other armed groups, and *calling for* the acceleration of implementation of the Nairobi Declarations and of the Disarmament, Demobilisation, Repatriation, Reintegration and Resettlement (DDRRR) of M23 ex-combatants, including overcoming obstacles to repatriation, in coordination with the regional States concerned,

Reiterating its strong condemnation of any and all internal or external support to armed groups active in the region, including through financial, logistical and military support,

Condemning the illicit flow of weapons within and into the DRC, including their recirculation to and between armed groups, in violation of resolutions 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012) and 2136 (2014), and *declaring* its determination to continue to monitor closely the implementation of the arms embargo and other measures set out by its resolutions concerning the DRC,

Acknowledging in this respect the important contribution the Council-mandated arms embargo makes to countering the illicit transfer of small arms and light weapons in the DRC, and in supporting post-conflict peacebuilding, disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants and security sector reform,

Underlining that the transparent and effective management of its natural resources is critical for the DRC's sustainable peace and security, *stressing* its full respect for the sovereignty of the Government of the DRC over its natural resources and its responsibility to effectively manage these resources in this regard,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Recalling the linkage between the illegal exploitation of natural resources, including poaching and illegal trafficking of wildlife, illicit trade in such resources, and the proliferation and trafficking of arms as one of the major factors fuelling and exacerbating conflicts in the Great Lakes region, and encouraging the continuation of the regional efforts of the ICGLR and the governments involved against the illegal exploitation of natural resources, and *stressing*, in this regard, the importance of regional cooperation and deepening economic integration with special consideration for the exploitation of natural resources,

Noting with concern reports indicating the involvement of elements of the FARDC, as well as armed groups, in the illegal minerals trade, the illegal production and trade of charcoal and wood, and wildlife poaching and trafficking,

Noting with great concern the persistence of serious human rights abuses and international humanitarian law violations against civilians in the eastern part of the DRC, including summary executions, sexual and gender based violence and large scale recruitment and use of children committed by armed groups,

Noting with deep concern reports and allegations indicating the persistence of serious human rights and international humanitarian law violations committed by some members of the FARDC and Congolese National Police (PNC), and *recalling* the importance of fighting against impunity within all ranks of the FARDC and PNC, *commending* the DRC authorities for recent prosecutions and condemnations of two high-ranking FARDC officers for crimes against humanity and war crimes, and *stressing the need* for the Government of the DRC to continue to ensure the professionalism of its security forces,

Calling for all those responsible for violations of international humanitarian law and violations or abuses of human rights including those involving violence or abuses against children and acts of sexual and gender-based violence, to be swiftly apprehended, brought to justice and held accountable,

Recalling all its relevant resolutions on women and peace and security, on children and armed conflict, and on the protection of civilians in armed conflicts, also *recalling* the conclusions of the Security Council Working Group on Children and Armed Conflict pertaining to the parties in armed conflict of the DRC (S/AC.51/2014/3) adopted on 18 September 2014,

Calling on all parties to cooperate fully with MONUSCO and to remain committed to the full and objective implementation of the Mission's mandate, *reiterating* its condemnation of any attacks against peacekeepers, and *emphasizing* that those responsible for such attacks must be brought to justice,

Noting the critical importance of effective implementation of the sanctions regime, including the key role that neighbouring States, as well as regional and subregional organizations, can play in this regard and *encouraging* efforts to further enhance cooperation,

Underlining the fundamental importance of timely and detailed notifications to the Committee concerning arms, ammunition and training as set out in section 11 of the Guidelines of the Committee,

Determining that the situation in the DRC continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

Sanctions regime

1. *Decides* to renew until 1 July 2016 the measures on arms imposed by paragraph 1 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraphs 2, 3 and 5 of that resolution and further *decides* that the measures on arms imposed by paragraph 1 and 5 of resolution 1807 (2008) shall not apply to the supply of arms and related materiel, as well as assistance, advice or training, intended solely for the support of or use by MONUSCO or the African Union-Regional Task Force;

2. *Decides* to renew, for the period specified in paragraph 1 above, the measures on transport imposed by paragraphs 6 and 8 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraph 7 of that resolution;

3. *Decides* to renew, for the period specified in paragraph 1 above, the financial and travel measures imposed by paragraphs 9 and 11 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraphs 10 and 12 of resolution 1807 (2008) in relation to those measures;

4. *Decides* that the measures imposed by paragraph 9 of resolution 1807 (2008) shall not apply as per the criteria set out in paragraph 10 of resolution 2078;

5. *Decides* that the measures referred to in paragraph 3 above shall apply to individuals and entities as designated by the Committee for engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the DRC, and *decides* that such acts include:

(a) acting in violation of the measures taken by Member States in accordance with paragraph 1 above;

(b) being political and military leaders of foreign armed groups operating in the DRC who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;

(c) being political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes;

(d) recruiting or using children in armed conflict in the DRC in violation of applicable international law;

(e) being involved in planning, directing, or participating in the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, rape and other sexual violence, abduction, forced displacement, and attacks on schools and hospitals;

(f) obstructing the access to or the distribution of humanitarian assistance in the DRC;

(g) supporting individuals or entities, including armed groups, involved in destabilizing activities in the DRC through illicit trade of natural resources, including gold or wildlife as well as wildlife products;

(h) acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

(i) planning, directing, sponsoring or participating in attacks against MONUSCO peacekeepers or UN personnel;

(j) providing financial, material, or technological support for, or goods or services to, a designated individual or entity;

Group of Experts

6. *Decides* to extend until 1 August 2016 the mandate of the Group of Experts established pursuant to resolution 1533 (2004) and renewed by subsequent resolutions, expresses its intention to review the mandate and take appropriate action regarding the further extension no later than 1 July 2016, and *requests* the Secretary-General to take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to re-establish the Group of Experts, in consultation with the Committee, for a period of 18 months from the date of this resolution, drawing, as appropriate, on the expertise of the members of the Group established pursuant to previous resolutions;

7. *Requests* the Group of Experts to fulfil its mandate as consolidated below, with a focus on areas affected by the presence of illegal armed groups, and to provide to the Council, after discussion with the Committee, a mid-term report no later than 30 October 2015, and a final report no later than 15 June 2016, as well as submit progress updates to the Committee, especially in situations of urgency, or as the Group deems necessary:

(a) assist the Committee in carrying out its mandate, including through providing the Committee with information relevant to the potential designation of individuals and entities who may be engaging in the activities described in paragraph 4 above;

(b) gather, examine and analyze information regarding the implementation, with a focus on incidents of non-compliance, of the measures decided in this resolution;

(c) consider and recommend, where appropriate, ways of improving the capabilities of Member States, in particular those in the region, to ensure the measures imposed by this resolution are effectively implemented;

(d) gather, examine and analyze information regarding the regional and international support networks to armed groups and criminal networks in the DRC;

(e) gather, examine and analyze information regarding the supply, sale or transfer of arms, related materiel and related military assistance, including through illicit trafficking networks and the transfer of arms and related materiel to armed groups from the DRC security forces;

(f) gather, examine and analyze information regarding perpetrators of serious violations of international humanitarian law and human rights violations and abuses, including those within the security forces, in the DRC;

(g) evaluate the impact of minerals traceability referred to in paragraph 22 below and continue collaboration with other forums;

(h) assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals and entities subject to the measures imposed by this resolution,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

including through the provision of identifying information and additional information for the publicly-available narrative summary of reasons for listing;

8. *Expresses* its full support to the UN Group of Experts of the 1533 Committee and calls for enhanced cooperation between all States, particularly those in the region, MONUSCO, relevant UN bodies and the Group of Experts, *encourages* further that all parties and all States ensure cooperation with the Group of Experts by individuals and entities within their jurisdiction or under their control and *reiterates* its demand that all parties and all States ensure the safety of its members and its support staff, and that all parties and all States, including the DRC and countries of the region, provide unhindered and immediate access, in particular to persons, documents and sites the Group of Experts deems relevant to the execution of its mandate;

9. *Calls upon* the Group of Experts to cooperate actively with other Panels or Groups of Experts established by the Security Council, as relevant to the implementation of its mandate;

Armed groups

10. *Strongly condemns* all armed groups operating in the region and their violations of international humanitarian law as well as other applicable international law, and abuses of human rights including attacks on the civilian population, MONUSCO peacekeepers and humanitarian actors, summary executions, sexual and gender based violence and large scale recruitment and use of children, and *reiterates* that those responsible will be held accountable;

11. *Demands* that the FDLR, the ADF, the LRA and all other armed groups operating in the DRC cease immediately all forms of violence and other destabilizing activities, including the exploitation of natural resources, and that their members immediately and permanently disband, lay down their arms, and liberate and demobilize all children from their ranks;

12. *Calls upon* all States, especially those in the region, to take effective steps to ensure that there is no support, in and from their territories, for armed groups in the DRC, stressing the need to address the networks of support, financing and recruitment of armed groups active in the DRC, as well as the need to address the ongoing collaboration between FARDC elements and armed groups at a local level, and *calls upon* all States to take steps to hold accountable, where appropriate, leaders and members of the FDLR and other armed groups residing in their countries;

13. *Demands* that the Government of the DRC, per its commitments in the Nairobi Declarations of 12 December 2013, accelerate the implementation of its Disarmament, Demobilisation and Reintegration programme, in coordination with neighbouring countries where former M23 combatants have found refuge and the United Nations and international organizations, and *stresses* the importance of overcoming obstacles to the repatriation of these ex-combatants, ensuring that the DDRRR programme is fully funded and implemented, particularly those programmes necessary to support the successful demobilisation and reintegration of former M23 combatants, that the M23 does not regroup and resume military activities, and that its members do not join or support other armed groups, in line with the Nairobi declarations and relevant UN Security Council resolutions;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

Commitments of the Government of the DRC

14. *Welcomes* the progress made to date by the Government of the DRC on ending the recruitment and use of children in armed conflict, *urges* the Government of the DRC to continue the full implementation and dissemination throughout the military chain of command, including in remote areas, of its commitments made in the action plan signed with the United Nations detailing concrete, time-bound measures to release and reintegrate children associated with the Congolese armed forces and to prevent further recruitment, and for the protection of girls and boys from sexual violence, and further *calls upon* the Government of the DRC to ensure that children are not detained on charges related to association with armed groups;

15. Also *calls on* the Government of DRC to pursue its action plan commitments to end sexual violence and violations committed by its armed forces and undertake further efforts in that regard, noting that failure to do so may result in the FARDC being named in the Secretary-General's report on sexual violence;

16. *Stresses* the importance of the Government of the DRC actively seeking to hold accountable those responsible for war crimes and crimes against humanity in the country and of regional cooperation to this end, including through its ongoing cooperation with the International Criminal Court, *encourages* MONUSCO to use its existing authority to assist the government of the DRC in this regard, and *calls on* all signatories of the PSC Framework Agreement to continue to implement their commitments and cooperate fully with one another and the Government of the DRC, as well as MONUSCO to this end;

17. *Recalls* that there should be no impunity for any of those responsible for violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights in the DRC and the region, and, in this regard, *urges* the DRC, all countries in the region and other concerned UN Member States to bring perpetrators to justice and hold them accountable;

18. *Calls on* the Government of the DRC to enhance stockpile security, accountability and management of arms and ammunition, with the assistance of international partners, to address urgently reports of diversion to armed groups, as necessary and requested, and to urgently implement a national weapons marking program, in particular for state-owned firearms, in line with the standards established by the Nairobi Protocol and the Regional Centre on Small Arms;

19. *Emphasizes* the primary responsibility of the Government of the DRC to reinforce State authority and governance in eastern DRC, including through effective security sector reform to allow army, police and justice sector reform, and to end impunity for violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, *urges* the Government of the DRC to increase efforts in this regard, in accordance with its national commitments under the PSC Framework;

Natural resources

20. *Further encourages* the continuation of efforts by the Government of the DRC to address issues of illegal exploitation and smuggling of natural resources, including holding accountable those members of the FARDC who participate in the illicit trade of natural resources, particularly gold and wildlife products;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2198 (2015)

21. *Stresses* the need to undertake further efforts to cut off financing for armed groups involved in destabilizing activities through the illicit trade of natural resources, including gold or wildlife products;

22. *Welcomes* in this regard the measures taken by the Congolese Government to implement the due diligence guidelines on the supply chain of minerals, as defined by the Group of Experts and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *recognizes* the Congolese Government's efforts to implement minerals traceability schemes, and *calls on* all States to assist the DRC, the ICGLR and the countries in the Great Lakes region to develop a responsible minerals trade;

23. *Welcomes* measures taken by the Governments in the region to implement the Group of Experts due diligence guidelines, including adopting the Regional Certification Mechanism of the ICGLR into their national legislation, in accordance with OECD Guidance and international practice, and *requests* the extension of the certification process to other Member States in the region, and *encourages* all States, particularly those in the region, to continue to raise awareness of the due diligence guidelines;

24. *Encourages* a swift response by the ICGLR to put in place the necessary technical capacity required to support Member States in their fight against the illegal exploitation of natural resources, and *further encourages* the ICGLR to take immediate actions to fully implement the mineral certification process;

25. *Encourages* all States to continue efforts to end the illicit trade in natural resources, in particular in the gold sector, and to hold those complicit in the illicit trade accountable, as part of broader efforts to cut off financing for armed groups and criminal networks, including those with members in the FARDC;

26. *Reaffirms* the provisions of paragraphs 7 to 9 of resolution 2021 (2011) and *calls upon* the DRC and States in the Great Lakes region to cooperate at the regional level to investigate and combat regional criminal networks and armed groups involved in the illegal exploitation of natural resources, including wildlife poaching and trafficking, and require their customs authorities to strengthen their control on exports and imports of minerals from the DRC;

Role of MONUSCO

27. *Recalls* the mandate of MONUSCO to support the Congolese authorities in the implementation of their national commitments under the PSC Framework agreement, in line with resolution 2147 (2014);

28. *Recalls* the mandate of MONUSCO to monitor the implementation of the arms embargo, in cooperation with the Group of Experts, and in particular to observe and report on flows of military personnel, arms or related materiel across the eastern border of the DRC, including by using surveillance capabilities provided by unmanned aerial systems, seize, collect and dispose of arms or related materiels brought into the DRC in violation of the measures imposed by paragraph 1, in accordance with paragraph 4 c) of paragraph 2147 (2014);

29. *Notes* that MONUSCO has a role to play in encouraging the consolidation of an effective national civilian structure that controls key mining

activities and manages in an equitable manner the extraction and trade of natural resources in eastern DRC, in line with resolution 2147 (2014);

30. *Requests* MONUSCO to assist the Committee established pursuant to paragraph 8 of resolution 1533 (2004) and the Group of Experts established by the same resolution, within its capabilities, including by passing information relevant to the implementation of the sanctions measures;

Reporting and review

31. *Calls upon* all States, particularly those in the region and those in which individuals and entities designated pursuant to paragraph 5 of this resolution are based, to regularly report to the Committee on the actions they have taken to implement the measures imposed by paragraphs 1, 2, and 3 and recommended in paragraph 8 of resolution 1952 (2010);

32. *Emphasizes* the importance of holding regular consultations with concerned Member States, as may be necessary, in order to ensure full implementation of the measures set forth in this resolution;

33. *Requests* the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and the Special Representative for Sexual Violence in Conflict to continue sharing relevant information with the Committee in accordance with paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011);

34. *Decides* that, when appropriate and no later than 1 July 2016, it shall review the measures set forth in this resolution, with a view to adjusting them, as appropriate, in light of the security situation in the DRC, in particular progress in security sector reform including the integration of the armed forces and the reform of the national police, and in disarming, demobilizing, repatriating, resettling and reintegrating, as appropriate, Congolese and foreign armed groups, with a particular focus on children among them;

35. *Decides* to remain actively seized of the matter.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015163